



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Уп1 Бр.02-375

25.07.2019 година

С к о п ј е

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 5 и член 20 став 1 алинеја 10¹ од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18 и 27/19), а согласно член 39 став 1 алинеи 1 и 5, член 36, член 37 став 5 и член 43 од истиот Закон, член 7 став 1 алинеја 8, член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година и бр.01-2949/1 од 30.05.2019 година, член 51 став 3 алинеја 1 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно Заклучокот бр.02-3599/3 од 25.07.2019 година, на својата 28-та седница, одржана на 24.07.2019 година, ја донесе следната:

Одлука
за поведување на постапка за утврдување на постоење на
недозволена медиумска концентрација по службена должност

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, поради тоа што физичкото лице Борче Серафимовски, кое е управител на правното лице - Друштво за интелектуални услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе кое правно лице е основач/сопственик на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, се јавува истовремено како содружник и управител на Трговското друштво БАЛКАНСКИ МИР ДОО Свети Николе, чија приоритетна дејност/главна приходна шифра е 59.13 – Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма, што е спротивно на член 39 став 1 алинеи 1 и 5, член 36 и член 37 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18 и 27/19) и што претставува основа Агенцијата да поведе постапка за утврдување на недозволена медиумска концентрација по службена должност.

2. Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, во рок од 45 дена од денот на приемот на оваа Одлука, да ги достави сите податоци од значење за одлучувањето на Агенцијата.

3. Оваа Одлука е конечна.

Образложение

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 02.07.2019 година, по претходно доставено Известување за планирана промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, побара од Централниот регистар на Република Северна Македонија (ЦРРСМ) податоци на кои други трговски друштва се јавуваат како сопственици правното лице кое е сопственик на

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

радиодифузерот - Друштво за интелектуални услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, сопствениците на ова правно лице, како и неговиот управител.

Од страна на ЦРПСМ до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 16.07.2019 година, беа доставени бараните податоци од кои се увиде дека управителот на правното лице кое е сопственик на радиодифузерот - Друштво за интелектуални услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, физичкото лице Борче Серафимовски, се јавува истовремено како сопственик на Трговското друштво БАЛКАНСКИ МИР ДОО Свети Николе. Дополнително, Стручната служба на Агенцијата (Одделение за стратешко планирање) изврши проверка во податоците на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Северна Македонија, и обезбеди Тековна состојба за Трговското друштво БАЛКАНСКИ МИР ДОО Свети Николе, при што констатираше дека приоритетна дејност/главна приходна шифра на ова правно лице е 59.13 – дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма и дека лицето Борче Серафимовски е управител и учествува со 25% во основната главнина на друштвото.

Согласно членот 39 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги недозволена медиумска концентрација во смисла на овој закон, се смета дека постои кога физички или правни лица кои се основачи на радиодифузери, како и физички лица носители на функции на управување во радиодифузери се јавуваат истовремено како основачи на друштво за дистрибуција на аудиовизуелни дела.

Согласно член 39 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги: „Недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, постои кога физички или правни лица кои се основачи на радиодифузери, како и физички лица носители на функции на управување во радиодифузери се јавуваат истовремено како:

- поврзани лица во смисла на одредбите од овој закон,
- оснивачи на други радиодифузери спротивно на одредбите од членот 37 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон,
- оснивачи на издавач на печатен медиум кој издава дневен весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се емитува радио и/или телевизиската програма;
- оснивачи на новинска агенција и
- оснивачи на друштво за реклама и пропаганда, друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за дистрибуција на аудиовизуелни дела, друштво за филмска продукција или оператор на електронски комуникациски мрежи кој обезбедува реемитување или емитување на радио/телевизиски програми.“

Членот 36 од Законот го проширува претходното и преку поврзани лица. Очигледно, за да спречи заобиколување на законски пропишаните ограничувања преку поврзани лица, законодавецот детално дефинирал кои лица се сметаат за поврзани лица, со тоа јасно давајќи на знаење дека тие се исклучително важни за заштита на плурализмот и разновидноста на аудиовизуелните содржини.

Па така, во став 1 од овој член е утврдено дека поврзани лица, во смисла на овој закон, се лицата кои се меѓусебно поврзани преку управување, капитал или на друг начин и кога тие поради таквата поврзаност можат да ја креираат деловната политика, односно да дејствуваат на координиран начин заради остварување на заеднички цели, или кога едно лице има можност да насочува или значајно да влијае врз друго лице при одлучувањето за финансирањето, деловното работење или при одлучување за програмскиот концепт на радиодифузер.

Во член 37 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ограничувања за стекнување сопственост) е утврдено дека „Физичко или правно лице кое е мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер, како и поврзано лице со содружник или акционер во радиодифузер не може да основа, ниту да биде содружник или акционер, односно да учествува во сопственоста на издавач на печатен медиум кој издава дневен весник, новинска агенција, друштво за реклама и пропаганда, друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за дистрибуција на аудиовизуелни дела, друштво за филмска продукција или оператор на електронски комуникациски мрежи кој обезбедува реемитување или емитување на радио/телевизиски програми.“

Фактот дека лицето Борче Серафимовски е управител на Друштвото за интелектуални услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе кое правно лице е основач/сопственик на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, а истовремено тој е содружник и управител на Трговското друштво БАЛКАНСКИ МИР ДОО Свети Николе, регистрирано за вршење на дејноста

– дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма, претставува основа да се поведе постапка за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација во смисла на член 39 став 1 алинеи 1 и 5, член 36 и член 37 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19).

Имено, согласно член 43 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18 и 27/19), доколку Агенцијата врз основа на сопствени сознанија или врз основа на податоци добиени од заинтересирани лица има сознанија за евентуално постоење на недозволена медиумска концентрација, ќе ги испита таквите сознанија по службена должност без одлагање. При испитување на ваквите сознанија, Агенцијата ќе побара од радиодифузерот, во рок кој не може да биде пократок од 15 дена и не подолг од 45 дена, да ги достави сите податоци од значење за одлучување на Агенцијата.

Следствено на наведеното, се одлучи да се поведе постапка по службена должност за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација кај Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, поради тоа што физичкото лице Борче Серафимовски, кое е управител на правното лице - Друштво за интелектуални услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, кое правно лице е основач/сопственик на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, се јавува истовремено како содружник и управител на Трговското друштво БАЛКАНСКИ МИР ДОО Свети Николе, чија приоритетна дејност/главна приходна шифра е 59.13 – Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма, што е спротивно на член 39 став 1 алинеи 1 и 5, член 36 и член 37 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18 и 27/19) и претставува основа Агенцијата да поведе постапка за утврдување на недозволена медиумска концентрација по службена должност. Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, во рок од 45 дена од денот на приемот на оваа Одлука, да ги достави сите податоци од значење за одлучувањето на Агенцијата.

Врз основа на погоренаведено, се донесе одлука како во диспозитивот.

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р**

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд. Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

Доставено до:

- Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе;
- Управителот на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе;
- Секторот за стратешко планирање и авторски права;
- Сектор за правни работи;
- Назначеното лице во Агенцијата за водење на уписникот Уп1.